

Вредни археолошки предмети заплени кај двајца диви копачи од селото Марвинци



Во домовите на двајца брака од с. Марвинци се пронајдени голем број монети од хеленистички и римски период, монистри, белегзии, предмети и фрагменти од килибар, бронза, олово, теракота и керамика. Пронајдените предмети ќе бидат предадени на Управата за заштита на културно наследство и на надлежните музеи, а против сторителите ќе бидат поднесени кривични пријави за присвојување добра под привремена заштита, културно

наследство или природни реткости. Сторителите и` се веќе познати на полицијата. Од 2001 година, па до сега против нив се поднесени четири кривични пријави за вакви дела, а еден од нив веќе бил осуден и на казна затвор. Пред запленивањето, осомничените веќе биле во потрага по купувачи за предметите. На црниот пазар вредноста на една монета се движи од 1000 до 6000 денари, но по чистењето и преработката истите предмети на меѓународните аукции достигнуваат и цени над 5000 евра.

„Финансискиот аспект на овој проблем има второстепено значење во однос на ненадоместливата загуба која ни се нанесува кога се отуѓува дел од нашето историско наследство.“ – рече Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска.

Таа соопшти дека МВР за вакви и слични дела лани и оваа година поднело десет кривични пријави и потенцира дека е тешко да се надомести направената штета во ваков вид криминал. Во изминатите 20 до 30 години само на локалитетот кај Марвинци се претпоставува дека диви копачи ископале околу илјада гробни места и огромен број артефакти се препродадени во Македонија, но и во Грција за да завршат на светски аукции како предмети со грчко потекло. Поради тоа, таа апелираше до граѓаните да ги пријавуваат злоупотребите на културното наследство заради општиот интерес на државата.



ќе го обезбедуваат просторот.

Јанкуловска рече дека е тешко прецизно да се одговори колкаво археолошко богатство досега е однесено од Македонија зашто не може да се евидентира она што е ископано без институционален надзор. МВР во оваа сфера соработува со одделенијата за нелегална трговија во министерствата на соседните земји и со Интерпол. Управата за заштита на културното наследство презема мерки за физичка заштита на локалитетите со чуварски служби кои